



ФК РАБОТНИЧКИ АД Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина

Страна

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

1

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- Извештај за финансиска состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промените во капиталот
- Извештај за паричните текови
- Белешки кон финансиските извештаи
- Прилози

3

4

5

6

7

До:
Раководството и Акционерите на
ФК РАБОТНИЧКИ АД СКОПЈЕ

Извештај на независните ревизори

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Друштвото „ФК РАБОТНИЧКИ АД“ Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото„), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2022 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република С. Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешка 22, Друштвото има евидентирани трошоци за користи на вработените во износ од 12.500 илјади денари. Дополнително во белешка 24 има евидентирани трошоци за исплата на надомести за фудбалери во износ од 7.312 илјади денари. Нам не ни беа дадени на увид договорите со вработените лица и со фудбалерите. Со спроведување на други ревизорски постапки ние не можевме да потврдиме дали евидентираните надомести за вработените и фудбалерите се точни и комплетни во периодот. Поради тоа, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни одредени прилагодувања во извештајот за финансиска состојба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови.

Како што е објавено во Белешка 9, Друштвото има краткорочни финансиски побарувања кон физички и правни лица во износ од 870 илјади денари. Дополнително, како што е објавено во белешка 15, Друштвото има евидентирано краткорочни финансиски обврски кон физички и правни лица во износ од 7.030 илјади денари. Нам не ни беа дадени на увид договорите за дадените и земените позајмици. Со спроведување на други ревизорски постапки ние не можевме да потврдиме дали евидентираните износи на финансиски побарувања и финансиски обврски се точни и комплетни во периодот. Поради тоа, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни одредени прилагодувања во извештајот за финансиска состојба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот “Основа за мислење со резерва”, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФК РАБОТНИЧКИ АД СКОПЈЕ, на ден 31 декември 2022 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република С. Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 13 Април 2022 година изразил неквалификувано мислење за тие финансиски извештаи.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин

27 март 2023

Управител

Дарко Калин


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	4.510	5.575
Нематеријални средства	6	187	1.082
		4.697	6.657
Тековни средства			
Залихи	8	-	161
Краткорочни финансиски побарувања	9	870	970
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	9.737	9.316
Побарување за данок на добивка	11	830	830
Парични средства и еквиваленти	12	3.566	4.335
		15.003	15.612
Вкупно средства		19.700	22.269
Капитал и обврски			
Капитал			
Оснивачки капитал	13	1.539	1.539
Резерви		1.178	1.178
Акумулирани добивки (загуби)		5.023	(1.765)
		7.740	952
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	14	-	1.559
		-	1.559
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	15	7.030	13.080
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	16	4.032	6.678
Обврска за данок на добивка	17	898	-
		11.960	19.758
Вкупно капитал и обврски		19.700	22.269

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 15 март 2023 од Одборот на директори на ФК РАБОТНИЧКИ АД СКОПЈЕ и потпишани во негово име од:


 Г-дин Кирил Андоновски
 Надворешен сметководител
 Ековис Аудит Македонија Доо


 Г-дин Иван Попоски
 Извршен директор



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Приходи од продажба	18	29.303	19.573
Останати деловни приходи	19	13.537	13.289
Набавна вредност на продадени стоки	20	(100)	-
Материјали, енергија и резервни делови	21	(1.880)	(1.235)
Трошоци за користи на вработените	22	(12.500)	(23.592)
Амортизација и депрецијација	5,6,23	(1.960)	(2.339)
Останати деловни трошоци	24	(17.894)	(17.526)
Добивка од оперативно работење		8.506	(11.830)
Финансиски приходи	25	6	46
Финансиски расходи	26	(513)	(106)
Добивка пред оданочување		7.999	(11.890)
Данок на добивка	27	(898)	-
Нето добивка за годината		7.101	(11.890)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		7.101	(11.890)
Заработка / загуба по акција	28	28	(48)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	Основачки капитал	Резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
На 01 јануари 2021 година	1.539	1.178	10.146	12.863
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-
Објавени и исплатени дивиденди	-	-	-	-
Вкупно трансакции со сопствениците	1.539	1.178	10.146	12.863
Добивка за годината	-	-	(11.890)	(11.890)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	(11.890)	(11.890)
На 31 декември 2021 година	1.539	1.178	(1.744)	973
На 01 јануари 2022 година	1.539	1.178	(1.744)	973
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-
Објавени и исплатени дивиденди	-	-	-	-
Вкупно трансакции со сопствениците	1.539	1.178	(1.744)	973
Добивка за годината	-	-	7.101	7.101
Прилагодување на почетна состојба	-	-	(21)	(21)
Сметководствена корекција	-	-	(313)	(313)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	6.767	6.767
На 31 декември 2022 година	1.539	1.178	5.023	7.740

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	2022	2021
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
<i>Прилагодувања за:</i>		
Добивка/(загуба) пред оданочување	7.101	(11.890)
Амортизација на материјални средства	1.065	2.339
Амортизација на нематеријални средства	895	-
Сметководствени корекции	(313)	-
Отпис на обврски	(118)	-
Приходи од субвенции	(12.553)	-
Трошок за камати	401	-
Негативни курсни разлики	112	-
Позитивни курсни разлики	(6)	-
Зголемување (намалување) на тековните средства		
Залихи	161	-
Побарувања од купувачи	(527)	25.173
Зголемување (намалување) на тековните обврски		
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	(2.528)	(15.523)
Обврски за данок од добивка	898	(61)
<i>Нето паричен тек од работењето</i>	(5.412)	38
Платени камати	(401)	-
Платен данок на добивка		
Нето готовина од деловни активности	(5.813)	38
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	-	(331)
Финансиски побарувања	100	-
Нето готовина од инвестициони активности	100	(331)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Државни поддршки	12.553	-
Краткорочни финансиски обврски	(6.050)	3.658
Долгорочни финансиски обврски	(1.559)	-
Акционерски капитал и задржана добивка	-	-
Нето готовина од финансиски активности	4.944	3.658
Нето пораст (намалување) на готовина	(769)	3.365
Готовина на почетокот на годината	4.335	970
Готовина на крајот на годината	3.566	4.335

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ФК РАБОТНИЧКИ АД СКОПЈЕ (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско друштво регистрирано во Република Македонија на 18.07.2012 година. Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Македонија бр.10-1/1, Скопје - Центар. Основна дејност на Друштвото е: 93.12 – Дејности на спортски клубови.

Просечниот број на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2022 година изнесува 18 лица (2021: 23 лица).

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.2. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
1 ЕУР	61,4932 Денари	61,6270 Денари
1 УСД	57,6535 Денари	54,3736 Денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Опрема, мебел и моторни возила 4-10 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентируваниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.4. Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.5. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.6. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)**

Признавање и мерење на финансиските средства (продолжува)

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Де признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства (продолжува)

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност (продолжува)

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.7. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.8. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.9. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.10. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.12. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.14. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.15. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.16. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Надомести за вработените (продолжува)

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.17. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.18. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.19. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.20. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.21. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.22. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.23. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Одборот на директори врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност

	2022	2021
Финансиски побарувања	870	970
Побарувања од купувачи, нето	584	322
Побарувања од вработени	3.958	3.958
Парични средства и еквиваленти	3.566	4.335
	8.978	9.585

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	2022	
	Тековни	Нетековни
	До 1 година	Над 1 година
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	4.032	-
Финансиски обврски	7.030	-
	11.062	-
	2021	
	Тековни	Нетековни
	До 1 година	Над 1 година
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	6.678	-
Финансиски обврски	13.080	1.559
	19.758	1.559

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Ризик од курсни разлики (продолжува)

	2022	2021
Средства		
Странска валута	877	308
	877	308
Обврски		
Странска валута	171	-
	171	-
Нето средства	706	308

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Ефект врз финансискиот резултат		
	% на промена на курсот	2022	2021
Странска валута	2%	14	6

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 2% во однос на странски валути. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 2%. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 2%, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност (продолжува)

	2022	2021
Финансиски средства		
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	3.566	4.335
Финансиски побарувања	870	970
	4.436	5.305
Финансиски обврски		
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	7.030	14.639
	7.030	14.639

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	2022	
	Нето износ	1%
Со променлива каматна стапка	(2.594)	(26)
	2021	
	Нето износ	1%
Со променлива каматна стапка	(9.334)	(93)

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 1%.

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 12, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.5. Ризик при управување со капитал (продолжува)

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Позајмици и обврски за финансиски наем	7.030	14.639
Парични средства и еквиваленти	(3.566)	(4.335)
Нето обврски	<u>3.464</u>	<u>10.304</u>
Капитал	<u>7.740</u>	<u>952</u>
	45%	1082%

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2022	2021	2022	2021
Средства				
Финансиски побарувања	870	970	870	970
Побарувања од купувачи, нето	584	322	584	322
Побарувања од вработени	3.958	3.958	3.958	3.958
Парични средства и еквиваленти	3.566	4.335	3.566	4.335
Вкупни средства	8.978	9.585	8.978	9.585
Обврски				
Финансиски обврски	7.030	14.639	7.030	14.639
Обврски кон добавувачи	1.737	4.043	1.737	4.043
Обврски кон вработени	-	379	-	379
Останати обврски	-	-	-	-
Вкупни обврски	8.767	19.061	8.767	19.061

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките
Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема, мебел и транспортн и сред.	Инвест. во тек	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2021	-	-	11.949	-	11.949
Набавки	-	-	332	-	332
Активирање на основни средства	-	-	-	-	-
Сметководствена корекција	-	-	9	-	9
Отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	12.290	-	12.290
Набавки	-	-	-	-	-
Активирање на основни средства	-	-	-	-	-
Сметководствена корекција	-	-	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	12.290	-	12.290
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2021	-	-	5.578	-	5.578
Амортизација	-	-	1.137	-	1.137
Намалување на амортизација (отуѓувања)	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	6.715	-	6.715
Амортизација	-	-	1.065	-	1.065
Намалување на амортизација (отуѓувања)	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	7.780	-	7.780
Нето сегашна вредност на:					
- 31 декември 2022	-	-	4.510	-	4.510
- 31 декември 2021	-	-	5.575	-	5.575

Продажба и расходување на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2022 година Друштвото нема извршено продажба и/или расходување на своите недвижности, постројки и опрема (2021: -).

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото нема залог врз недвижности, постројки и опрема.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Останати	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2021	9	19.489	19.498
Набавки	-	-	-
Пренос	-	-	-
Сметководствена корекција	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	9	19.489	19.498
Набавки	-	-	-
Пренос	-	-	-
Сметководствена корекција	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	9	19.489	19.498
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2021		17.205	17.205
Амортизација	9	1.202	1.211
Пренос	-	-	-
Сметководствена корекција	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	9	18.407	18.416
Амортизација	-	895	895
Пренос	-	-	-
Сметководствена корекција	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	9	19.302	19.311
Нето сегашна вредност на:			
- 31 декември 2022	-	187	187
- 31 декември 2021	-	1.082	1.082

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2022	2021
Средства		
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи, нето	584	308
Парични средства и еквиваленти	3.566	4.335
	4.150	4.643
Расположливи за продажба		
Финансиски инструменти расположливи за продажба	-	-
	-	-
Обврски		
Финансиски инструменти по ам.наб.вредност		
Финансиски обврски	7.030	14.639
Обврски за неисплатени бруто плати	-	379
Обврски кон добавувачи	1.736	4.044
	8.766	19.062

8. ЗАЛИХА

	2022	2021
Ситен инвентар на залиха	-	39
Ситен инвентар во употреба	-	22
Стоки на залиха	-	100
	-	161

9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2022	2021
Краткорочни кредити и заеми во земјата	870	970
	870	970

Во текот на 2022 година, Друштвото има одобрено позајмици во износ од 50 илјади денари (2021: 2.700 илјади денари). Во текот на 2022 година евидентирани наплати на позајмици во износ 150 илјади денари (2021: 2.970 илијади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

<i>Побарувања од купувачи</i>	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	-	14
Побарувања од купувачи во странство	584	308
	584	322
Вредносно усогласување на побарувањата	-	-
Вкупно побарувања од купувачи, нето	584	322
Останати побарувања		
Побарувања за дадени аванси во земјата	4.662	4.608
Побарувања за дадени аванси во странство	293	-
Данок на додадена вредност	189	428
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања	3.958	3.958
Однапред платени трошоци	51	-
Вкупно останати побарувања	9.153	8.994
	9.737	9.316

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани и доспеани нештетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2022			
Набавна вредност	584	-	584
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	584	-	584
31 декември 2021			
Набавна вредност	322	-	322
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	322	-	322

Старосната структура на доспеаните, нештетени побарувања на датумите на известување е како што следи:

	2022	2021
До 12 месеци	584	322
Над 1 година	-	-
	584	322

Во текот на 2022 година, Друштвото нема отпишано ненаплатливи побарувања (2021: 696 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

	2022	2021
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	830	830
	830	830

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	3.566	4.335
	3.566	4.335

13. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2022 и 2021 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 25.000 ЕУР односно 1.539 илјади денари. Истиот е поделен на 250 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 100 Евра по акција. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	2022				2021			
	Сопственост	Број на акции	Износ (во 000 ЕУР)	Износ (во 000 МКД)	Сопственост	Број на акции	Износ (во 000 ЕУР)	Износ (во 000 МКД)
Илија Поповски	92,00%	230	23	1.416	92,00%	230	23	1.416
Иван Поповски	8,00%	20	2	123	8,00%	20	2	123
	100%	250	25	1.539	100%	250	25	1.539

Не се случиле промени во акционерскиот капитал во текот на 2022 и 2021 година.

Резерви

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2022 изнесуваат 1.178 илјади денари (2021: 1.178 илјади денари) се состојат во целост од законски резерви, создадени врз основа на тековната законска регулатива. Законските резерви, се создадени во текот на годините преку распределба на добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% од својата нето добивка по оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрарираниот капитал.

Дивиденди

Во текот на 2022 Друштвото нема објавено и исплатено дивиденди (2021: нема објава и исплата на дивиденда).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2022	2021
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата	-	1.559
	-	1.559

Во текот на 2022 година, Друштвото има добиено долгорочни позајмици во износ од 24 илјади денари (2021: -). Во текот на 2022 година евидентирани плаќања на позајмици во износ 1.583 илјади денари (2021: 1.559 илијади денари).

15. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2022	2021
Краткорочни кредити и заеми во земјата	7.030	13.080
	7.030	13.080

Во текот на 2022 година, Друштвото има добиено позајмици во износ од 10.210 илјади денари (2021: 18.280 илјади денари). Во текот на 2022 година евидентирани плаќања на позајмици во износ 16.260 илјади денари (2021: 9.930 илијади денари).

16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.566	4.043
Обврски спрема добавувачи од странство	171	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	-	147
Обврски за персонален данок на доход	2.295	2.109
Обврски за плата и надоместоци на плата	-	379
	4.032	6.678

17. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

	2022	2021
Обврски за данок на добивка	898	-
	898	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2022	2021
Приходи од членарини и услуги во земјата	599	677
Приходи од трансфер на играчи во странство	28.704	18.896
	29.303	19.573

19. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2022	2021
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	118	1.065
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	12.553	11.742
Останати приходи од работењето	866	482
	13.537	13.289

20. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ ТРГОВСКИ СТОКИ

	2022	2021
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење	100	-
	100	-

21. МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	2022	2021
Трошоци за суровини и материјали	136	7
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	81	88
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	1.550	1.078
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	113	62
	1.880	1.235

22. ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	2022	2021
Плата и надоместоци на плата - бруто	11.981	22.828
Останати трошоци за вработените	114	180
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	405	584
	12.500	23.592

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. АМОРТИЗАЦИЈА И ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА

	2022	2021
Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства	1.960	2.339
	1.960	2.339

24. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ТРОШОЦИ

	2022	2021
Транспортни услуги	1.281	777
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	287	286
Надворешни услуги	12	-
Услуги за одржување и заштита	1.061	294
Наем - лизинг	2.137	2.690
Комунални услуги	84	214
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	-	28
Останати услуги	2.058	5.004
Трошоци за репрезентација	1.093	981
Трошоци за осигурување	14	87
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	202	170
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1.464	254
Трошоци за користење на права (освен наем)	-	-
Останати трошоци на работењето	7.312	6.036
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	696
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	-	1
Останати расходи од работењето	889	8
	17.894	17.526

25. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	2022	2021
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	6	46
	6	46

26. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

	2022	2021
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	401	44
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	112	62
	513	106

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

27. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2022 и 2021 е како што следи:

	2022	2021
Добивка пред оданочување	7.999	(11.888)
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	983	1.680
Вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	-	-
Основа за оданочување	8.982	(10.208)
Даночна стапка	10%	10%
Пресметан даночен трошок	898	-
Намалување на данок на дадена донација	-	-
Тековен даночен трошок	898	-
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>11,23%</i>	-

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

28. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2022 (во МКД)	2021 (во МКД)
Добивка за имателите на обични акции	7.101.133	(11.889.702)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	250	250
Заработувачка по акција – основна и разводнета (МКД по акција)	28.405	(47.559)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 не се покренати судски постапки против Друштвото. Во согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2022 година Друштвото нема заложено средства.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2022				
Драган Попоски	-	1.848	-	-
Иван Попоски	-	63	-	-
Илија Попоски	-	580	-	-
Надоместоци за клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Друштво)	-	-	-	284
Вкупно	-	2.491	-	284

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (ПРОДОЛЖУВА)

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2021				
Драган Попоски	-	1.848	-	-
Иван Попоски	-	63	-	-
Илија Попоски	-	580	-	-
Адвокат Драган Попоски	780	-	-	-
Скала Резиденс	140	-	-	-
Работнички Консалтинг	150	-	-	-
Клучен раководен кадар	-	-	-	1.029
Вкупно	1.070	2.491	-	1.029

31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Прилози

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

ЕМБС: 06807658

Целосно име: Фудбалски клуб РАБОТНИЧКИ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	4.696.935,00			6.657.176,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	93.135,00			994.322,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	9.237,00			
8	-- Останати нематеријални средства	83.898,00			994.322,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.603.800,00			5.662.854,00
14	-- Транспортни средства	4.069.759,00			4.669.219,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	534.041,00			993.635,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	14.951.589,00			15.613.296,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)				161.200,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				61.624,00
42	-- Залихи на трговски стоки				99.576,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.515.252,00			10.146.844,00
47	-- Побарувања од купувачи	876.728,00			322.645,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	4.661.248,00			4.607.554,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.019.431,00			1.258.800,00
50	-- Побарувања од вработените	3.957.845,00			3.957.845,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	870.000,00			970.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	870.000,00			970.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.566.337,00			4.335.252,00

60	-- Парични средства	3.566.337,00			4.335.252,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	51.491,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	19.700.015,00			22.270.472,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	7.740.976,00			953.139,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.538.663,00			1.538.663,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.177.593,00			1.177.593,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА				10.126.585,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.076.413,00			
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	7.101.133,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				11.889.702,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	11.959.039,00			21.317.333,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)				1.558.991,00
90	-- Обврски по заеми и кредити				1.558.991,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	11.959.039,00			19.758.342,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.736.143,00			4.043.704,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				146.891,00
100	-- Обврски кон вработените				378.920,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.192.896,00			2.108.827,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	7.030.000,00			13.080.000,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	19.700.015,00			22.270.472,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	42.839.330,00			32.862.552,00
202	-- Приходи од продажба	29.302.867,00			19.572.965,00
203	-- Останати приходи	13.536.463,00			13.289.587,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	34.332.236,00			44.712.879,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.878.850,00			1.234.412,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	99.576,00			

211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.919.193,00			9.293.220,00
212	-- Останати трошоци од работењето	10.085.740,00			7.549.048,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	12.500.131,00			23.592.074,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.642.785,00			5.292.894,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	221.628,00			342.082,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.515.048,00			2.191.418,00
217	-- Останати трошоци за вработените	7.120.670,00			15.765.680,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.960.241,00			2.338.957,00
222	-- Останати расходи од работењето	888.505,00			705.168,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	5.545,00			45.683,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.545,00			45.683,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	513.216,00			85.058,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	400.989,00			43.794,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	112.227,00			41.264,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	7.999.423,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				11.889.702,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	7.999.423,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				11.889.702,00
252	-- Данок на добивка	898.290,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	7.101.133,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				11.889.702,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	18,00			23,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	7.101.133,00			-11.889.702,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	7.101.133,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво				11.889.702,00
269	-- Добивка за годината	7.101.133,00			
270	-- Загуба за годината				11.889.702,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	7.101.133,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)				11.889.702,00

или (270-286) или (287-269)

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)				970.000,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)				4.621.714,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)				6.509.290,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)				14.638.991,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)				4.043.704,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				2.255.718,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				6.678.342,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	599.050,00			
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	599.050,00			
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)				676.693,00

644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	28.703.817,00			18.896.272,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				1.065.394,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				11.741.773,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	12.553.437,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				482.420,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	135.628,00			
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	45.800,00			23.421,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	18.557,00			30.495,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	61.993,00			64.365,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.503.880,00			1.054.507,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	112.992,00			61.624,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	452.700,00			650.135,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	287.109,00			
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.136.659,00			2.689.884,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	114.056,00			179.732,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.092.750,00			981.337,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.718,00			
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	202.038,00			170.209,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	82.714,00			
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	3.090,00			
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	6.631.790,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00			23,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	42.844.875,00			
-------------	--	---------------	--	--	--

Потпишано од:

KIRIL ANDONOVSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
На
ФУДБАЛСКИ КЛУБ РАБОТНИЧКИ АД Скопје
за деловната 2022 година

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво ФК Работнички Скопје е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени согласно Законот за акционерски друштва во Република Македонија.

Акционерското друштво ФК Работнички -Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 6807658.

Друштвото е основано на 18.07.2012 година со упис во трговскиот регистар. Седиштето на Друштвото е на улица Македонија бр.10-1/1 - Скопје.

Основна дејност на Друштвото е 93.12 – Дејности на спортските клубови.

ДЕЈНОСТ И ОСНОВНА ЦЕЛ

Акционерското друштво ФК Работнички Скопје е амбициозен и пред се сериозен и професионален спортски клуб кој успешно работи веќе 10 години на македонскиот пазар во областа на спортот. Друштвото располага со квалитетна менаџерска структура со долгогодишно работно искуство стекнато на работење во областа на спортските дејности. Предмет на работење претставува дејности на спортските клубови.

Примарна цел на Акционерското друштво е да го изгради фудбалскиот клуб како најголем популарен спортски клуб во Македонија и регионот. Мисијата на Фудбалскиот клуб Работнички - Скопје е да ги поттикнува, да се грижи и да помага на лицата со попреченост и социјално ранливи категории граѓани за нивна инклузија и еднаква партиципација во фудбалот .

ОБВРСКА ЗА РЕВИЗИЈА

Согласно Законот за акционерски друштва, Фудбалскиот клуб Работнички Скопје, има обврска да подготви и поднесе ревизија на годишната сметка, финансиските извештаи и извештајот за работење на друштвата.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Друштвото нема намера и нема причини да го прекине стопанисувањето во блиска иднина.

Во деловната 2022 година се издадени остварени следните резултати:

Остварени приходи од работењето 42.845 илјади денари

Нето добивка за деловната година 7.101 илјади денари

ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО ВО 2022 ГОДИНА

Управување со ризици

Пазарниот ризик се контролира со политика на воспоставување на долгорочни врски со стабилни клиенти. Контролата за ризикот се врши на месечно ниво преку анализа на финансиското и управувачко работење.

Ризикот на ликвидноста се апсолвира со месечна контрола на паричниот тек и индикаторите на ликвидност.

Извори на средства на друштвата

Средствата се обезбедуваат од Фудбалската Федерација на Република Македонија, а дел од средствата се обезбедуваат од основаната дејност, т.е. од дејности на спортските клубови. Најголемите приходи произлегуваат од добиени донации.

Во 2022 година задржан е финансискиот обем на работење и направени се нови инвестиции.

Политика на соработка

Во извештајната година задржан е постојниот деловен обем на работа со клиентите и создадени се предуслови за проширување на деловните активности.

Информации во врска со стекнување на сопственички удели

Во текот на 2022 година сопственичката структура на Акционерското друштво ФК Работнички е непроменета. Износот на основниот капитал на друштвото останува непроменет.

Изгледи за иден развој

За 2023 година планирано е зацврстување и зголемување на обемот на работење и соработката со клиентите.

Исто така, планирано е и намалување на трошоците во работењето во вториот и третиот квартал на годината.



Претседател на спортскиот клуб

Драган Попоски

31.03.2023 година